

NEW CAMRY HYBRID
LEAD BY EXAMPLE



CAMRY 2.5I 218 KS HYBRID Automatic

Ниво на опремување	Цена во денари	Цена во евра
Comfort	2,057,780 ден	33,190 €
Executive	2,212,780 ден	35,690 €
Elegance	2,417,380 ден	38,990 €
Luxury	2,590,980 ден	41,790 €

TOYOTA STANDARD

>6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на хибридна батерија (што ќе измине побрзо)
>10 години бесплатна грижа за хибридна батерија
> Анти-корозивна гаранција: 12 години
> Патна помош:
5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден (Европа) - 3.900,00 Ден

Стандардна опрема

Важи од: 05.03.2021

Comfort

Безбедност и сигурност

- (ABS) систем за спречување на блокада на сопирачки, електронска распределба на силата на сопирање (EBD) и зајакнување на сопирањето (BA)
- Vehicle Stability Control (VSC+) систем за стабилност при управување & Hill-assist control
- Воздушни перничииња за возач и совозач напред со двостепена активација (можност за деактивација кај совозач)
- Странични воздушни перничииња за заштита на граден кош напред
- Воздушно перничие за колелата на возачот
- Воздушни завеси за заштита на глава од страничен судар напред/назад
- Активни потпирачи за глава на предните седишта
- (WIL) заштита од удар од назад на потпирачите за глава напред
- (TPWS) надзор на притисок во пневматици
- TOYOTA SAFETY SENSE 2 систем за активна безбедност:
 - Pre-Collision System, систем за препознавање на пешаци и велосипедисти
 - Lane depart assistant, систем за следење на патна лента со корекција на волан
 - Automatic high beam, автоматско прилагодување на долги светла
 - Road sign assist, систем за препознавање на сообраќајни знаци
 - ACC адаптивен радарски темпомат со автоматско сопирање



Комфор

- Smart Entry and Start систем за отклучување и стартување на возилото
- Двостепен автоматски клима уред со ECO функција
- Радио-CD со 6 звучници и MP3 читач со 7" мултифункционален дисплеј
- Bluetooth® поврзување на мобилни телефони за Handsfree разговор
- Електрохроматски внатрешен ретровизор
- USB приклучок во централната конзола
- Сензор за светло со автоматско вклучување на светла
- Автоматско регулирање на фаровите по висина
- Задна камера за возење наназад со линии за наведување при паркирање
- Избор меѓу три режими на управување - Normal, Sport, Eco
- Електрично прилагодување на позицијата на возачкото седиште
- Мулти-информациски дисплеј во централната конзола со информации за час, надворешна температура, потрошувачка на гориво, автономија, просечна брзина и т.н.
- Далечинско централно заклучување
- Стартување на моторот преку копче
- Куќишта на надворешните елект.ретровизори во боја на каросеријата со грејачи
- Ел. подигнувачи на страничните стакла со автоматско кревање и спуштање
- Контроли за темпомат и аудио систем на воланот
- Регулирање по височина и длабочина (телескопски)на волан
- Предупредување за нивото на течноста за бришачи
- Грејачи на задното стакло
- Isofix систем за фиксирање на детски седишта (на крајните задни седишта)

Внатрешност

- Сензор за дожд за автоматска активација на бришачите
- Електрична рачна сопирачка
- Деллив потпирач за грб на задна клупа 60/40 (освен кај пакетот Luxury)
- Кожен трокрак волан
- Волан со електрично прогресивно серво



Надворешност

- Предни и задни паркинг сензори
- LED дневни светла
- LED средни светла
- LED предни светла за магла
- Прскалки на предни фарови
- Надворешни рачки на вратите во боја на каросерија
- Бандаши од лесна легура 17" со пневматичи 215/55R17



Executive

- Повеќе од Comfort:
- Кожен ентериер
- Ел. управување на возачкото и совозачкото седиште
- Електрична лумбална поддршка на возачко и совозачко седиште
- Грејачи на предните седишта
- Кожен тапаџир на вратите /синтетичка кожа/



Elegance

- Повеќе од Executive:
- Електрично прилагодување на воланот по длабочина и височина
- Активен систем за следење и предупредување при напуштање на коловозна лента
- Ел. преклопување на надворешни ретровизори со интегриран Blind Spot Monitor BSM
- 8" мултифункционален централен дисплеј
- Навигацки уред со мапи за Европа
- Безжичен полнач за мобилен телефон со функција Qi
- Карактеристични LED кратки и долги светла
- Бандаши од лесна легура 18" со пневматичи 235/45R18
- Задни LED светла



Luxury

- Повеќе од Elegance:
- 3-зонски автоматски клима уред со засебна команда
- Аудио систем JBL со 9 звучници
- Head-up дисплеј со инфо приказ на предно стакло
- Електрично управуван агол на задни седишта (не може да се преклопат)
- Ел. ролетна на задното стакло
- Ролетни на задните странични прозорци со рачно прилагодување
- Дисплеј чувствителен на допир со контрола на клима уред, аудио систем, задна завеса и положба на дел од грб на задни седишта.



Технички карактеристики

	2.5I HYBRID
Зафатнина на мотор [cm³]	2487
Максимална моќ [HP/гpm]	218/HP 160/kW
Моќност на мотор со внатрешно согорување	178/HP 131/kW
Макс. вртежен момент [Nm/гpm]	221 / 3600-5200
Трансмисија	eCVT
Максимална брзина [km/h]	180
Забрзување од 0 до 100 km/h [sec]	8.3
Комбинирана потрошувачка на гориво [l/100km]	4.2l (17" тркала), 4.3l (18" тркала)
Комбинирана емисија на CO2 [g/km] / според NEDC	89/101
Димензии:	
Должина, ширина, висина (L,W,H) (mm)	4,885/1,840/1,445
Меѓусокино растојание (mm)	2825
Растојание од земја (mm)	145
Капацитет на резервоар (l)	50 литри
Еколошка норма	Еуро 6

Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

Достапни бои	Бела (040)	Перла Бела (089) Огнено црвена (3U5)	Сребрена (1F7) Платинеста (1G2) Црна (218) Челично бронзена (4X1) Графитна металик (4X7) Темносива металик (8W7)
Металик/Перла	не	Перла	Металик
Доплата за боја	не	1,000 €	800 €



Бела (040)



Челично бронзена (4X1)



Црна (218)



Огнено црвена (3U5)



Графитна металик (4X7)



Темносива металик (8W7)



Перла Бела (089)



Сребрена (1F7)

Избор на комбинација на бои на кожен ентериер (само кај ниво Executive & Luxury)



Кожен црн ентериер Noir (код LA 20)



Кожен светол ентериер Vanilla (код LA 40)

ИЗБОР НА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА



1. Калници - дизајнирани за монтажа во поткрилото на тркалото за да се заштити од вода, кал и камчиња. Напред - назад.



2. Стилизирано осветлување за полесно влегување во возилото со проекција на логото CAMRY.



3. Стилизирани и осветлени украсни и заштитни лајсни на праговите со натпис Camry.



5. Крута пластична подлога со површина која не дозволува лизгање и која не пропушта кал.

4. Стилизирани текстилни патосници со натпис Camry.

6. Мрежата има практични џебови за складирање на разни предмети.

7. Заштитете го Вашиот заден браник од гребаници при внесување на товар и предмети.



Забелешка: моделот се испорачува со мало резервна гума во сите нивоа на опремување
Camry Hybrid нема можност за влечење на приколка, друг автомобил и т.н. Не е можно поставување на фабрички кровни носачи.

ТОУОТА Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоуота Авто Центар ДООЕЛ Скопје, Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија, Телефон 02/30 88 880, Факс 02/30 88 888

e-mail: info@toyota.com.mk